



# СЛУЖБ

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕР

1

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно на хрватско-српски, словенечки и македонски јазик — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Народната банка за претплата, посебни издања и огласи 602-602-32

Среда, 20 октомври 1965

БЕЛГРАД

БРОЈ 47

ГОД. XXI

Цена на овој број е 60.— дин. — Претплата за 1965 година изнесува 2.500.— дин. а за странство 3.500.— динари — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1, Понт. Факс 326 — Телефони: централа 30-931, 50-932, 50-933 и 51-661 Служба за претплата 51-732 и Пропаганда служба 41-471

788.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОКРАТНИОТ НАДОМЕСТОК ВО ВИД НА ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА НАРОДНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ ШТО СЕ СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ**

Се прогласува Законот за еднократниот надоместок во вид на додатен интерес на обврзниците на народниот заем за обнова и изградба на Скопје што се сопственост на граѓани, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година.

П. Р. бр. 358

9 октомври 1965 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

### ЗАКОН

**ЗА ЕДНОКРАТНИОТ НАДОМЕСТОК ВО ВИД НА ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА ОБВРЗНИЦИТЕ НА НАРОДНИОТ ЗАЕМ ЗА ОБНОВА И ИЗГРАДБА НА СКОПЈЕ ШТО СЕ СОПСТВЕНОСТ НА ГРАЃАНИ**

#### Член 1

На сите обврзници на народниот заем за обнова и изградба на Скопје што се сопственост на граѓани, ќе се пресмета еднократен надоместок во вид на додатен интерес во височина на просечниот пораст на цените на стоките во продажба на мало во периодот од 1 јули до 31 декември 1965 година, а според општиот индекс на цените на мало на Сојузниот завод за статистика.

Надоместокот од ставот 1 на овој член се пресметува на оној износ на главница на секоја обврзница на кој се однесува ануитетскиот купон број 2, според амортизациониот план што е отпечатен на обврзницата.

#### Член 2

Износот на надоместокот утврден според членот 1 од овој закон, ќе им се исплатува на граѓаните — иматели на обврзници на народниот заем за обнова и изградба на Скопје заедно со исплатата на ануитетскиот купон број 2, кој стасува на 1 февруари 1966 година.

Правото на наплата на надоместокот од ставот 1 на овој член застарува за пет години од денот на стасаноста на ануитетскиот купон број 2.

#### Член 3

Ако Сојузниот завод за статистика до 1 февруари 1966 година не го утврди општиот индекс на цените на мало во смисла на членот 1 став 1 од овој закон, рокот на стасаноста за исплата на граѓаните на ануитетскиот купон број 2 од обврзниците на народниот заем за обнова и изградба на Скопје се продолжува за времето додека тој општ индекс на цените не биде утврден.

Во случајот од ставот 1 на овој член Народната банка на Југославија ќе објави од кој ден ќе почне исплатувањето на ануитетскиот купон број 2.

#### Член 4

Начинот на примената на индексот заради утврдување височината на надоместокот од членот 1 на овој закон ќе го определи гувернерот на Народната банка на Југославија.

#### Член 5

Исплатувањето на надоместоците пресметани врз основа на овој закон, се врши на товар на сојузниот буџет.

#### Член 6

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

789.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

### У К А З

**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА**

Се прогласува Законот за измена на Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година.

П. Р. бр. 356

9 октомври 1965 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ И ПЛОВИЛАТА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА****Член 1**

Во Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/64) во членот 28 ставот 2 се менува и гласи:  
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски може со прописите од ставот 1 на овој член да ги определи поморските прекршоци односно прекршоците по внатрешна пловидба, како и да пропише парични казни за тие прекршоци во границите определени со одредбите на Основниот закон за прекршоците.“

**Член 2**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

790.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА**

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година.

П. Р. бр 355  
9 октомври 1965 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА СЛУЖБАТА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ПЛОВИДБАТА****Член 1**

Во Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/64) називот на одделот 2 од главата V се менува и гласи:  
„2. Прекршочна постапка“.

**Член 2**

Во членот 43 зборовите: „административно-казнената постапка“ се заменуваат со зборот: „постапката“.

**Член 3**

Во членот 54 се додава нов став 2, кој гласи:  
„Сојузниот секретар за сообраќај и врски може со прописите од ставот 1 на овој член да ги определи поморските прекршоци односно прекршоците на внатрешната пловидба, како и да пропише парични казни за тие прекршоци во границите определени со одредбите на Основниот закон за прекршоците.“

**Член 4**

Во другите одредби на законот зборовите: „Административно-казнената постапка“ се заменуваат со зборовите: „Прекршочната постапка“.

**Член 5**

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

791.

Врз основа на членот 217 став 1 точка 1 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, издавам

**УКАЗ****ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕДНОКРАТНИОТ НАДОМЕСТОК ВО ВИД НА ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊАТА НА ЖИВОТОТ**

Се прогласува Законот за еднократниот надоместокот во вид на додатен интерес на средствата на осигурувањата на животот, што го усвои Сојузната скупштина на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година

П. Р. бр. 357  
9 октомври 1965 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

**ЗАКОН****ЗА ЕДНОКРАТНИОТ НАДОМЕСТОК ВО ВИД НА ДОДАТЕН ИНТЕРЕС НА СРЕДСТВАТА НА ОСИГУРУВАЊАТА НА ЖИВОТОТ****Член 1**

На средствата на осигурувањата на животот што служат за намирување обврските на осигурителните заводи по основот на тие осигурувања, ќе се пресмета, според состојбата на тие средства на сметките кај Службата на општественото книговодство на 31 јули 1965 година, еднократен надоместок во вид на додатен интерес во височина на просечниот пораст на цените на стоките во продажба на мало во времето од 1 јули до 31 декември 1965 година, а според општиот индекс на цените на мало на Сојузниот завод за статистика.

**Член 2**

Како средства на осигурувањата на животот од членот 1 на овој закон се сметаат средствата што осигурителните заводи, заедниците на осигурувањето и Југословенската заедница на осигурувањето (осигурителните организации) ги држат на сметките кај Службата на општественото книговодство, и тоа:  
1) средствата на математичката резерва;  
2) средствата на текуштата техничка премија и на премијата за израмнување на ризиците;  
3) средствата издвоени за исплата на стасаните а ненамирани обврски.

**Член 3**

Вкупниот износ на надоместокот пресметан на сите средства од членот 2 на овој закон им припаѓа на осигурениците, и тој надоместок осигурителните заводи се должни да го употребат исклучиво за зголемување на договорените осигурени суми по сите животни осигурувања со почеток на траењето до 31 јули 1965 година, според математиката и техниката на осигурувањето.

## Член 4

Надоместокот од членот 1 на овој закон ќе се пресмета врз основа на евиденцијата на Службата на општественото книговодство и книговодствените податоци на осигурителните организации.

Начинот на пресметувањето на надоместокот од ставот 1 на овој член ќе го определи гувернерот на Народната банка на Југославија.

## Член 5

Пресметаниот надоместок осигурителните заводи ќе го наплатат од интересот што Народната банка на Југославија го остварува по дадените кредити, а по постапката и во рокот што ќе го определи генералниот директор на Службата на општественото книговодство во спогодба со гувернерот на Народната банка на Југославија.

## Член 6

Поблиски упатства за начинот на кој осигурителните заводи ќе им ги зголемат договорените осигурени суми со надоместокот од членот 1 на овој закон на одделни осигуреници односно корисници на осигурувањата на животот, ќе донесе Југословенската заедница на осигурувањето.

## Член 7

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## 792.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА НА ГРАД ЗАГРЕБ ЗА УЧЕСТВО ВО ИЗГРАДБАТА НА ВОДОСТОПАНСКИ ОБЈЕКТИ**

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 од Законот за стопанскопланските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65 и 33/65) му се доделува на град Загреб без обврска за враќање износот од 4.000 милиони динари на име учество на федерацијата во трошоците на изградбата на водостопански објекти.

2. Износот од точката 1 на оваа одлука Собранието на град Загреб ќе го употреби за изградба на водостопански објекти наменети за одбрана од поплави на подрачјето на Загреб.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## Сојузна скупштина

АС бр. 486  
9 октомври 1965 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

## 793.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ЗАЕДНИЦАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЕЛЕКТРОСТОПАНСТВО ЗА ПОКРИВАЊЕ НА КУСОЦИТЕ И ОБЕШТЕТУВАЊАТА ВО 1964 ГОДИНА**

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата што се формираат според членот 7 од Законот за стопанскопланските мерки во 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 5/65, 15/65, 19/65, 20/65, 29/65, и 33/65), ѝ се доделува без обврска за враќање на Заедницата на југословенското електростопанство дотација во износ од 16.423 милиони динари.

2. Износот од точката 1 на оваа одлука Заедницата на југословенското електростопанство ќе го употреби за покривање на загубата во работењето и на фондовите на електростопанските заедници во 1964 годна, за враќање на кредитите добиени од средствата според Одлуката за употреба на средствата од стопанските резерви на федерацијата за 1962 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62), за регрес на дистрибутивните претпријатија на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Република Црна Гора во 1964 година и за обештетување на специјалните потрошувачи за штета настаната поради редуција на електрична енергија во 1964 година.

3. Средствата од точката 1 на оваа одлука Заедницата на југословенското електростопанство ќе ги распредели за намените од точката 2 на оваа одлука во согласност со сојузниот секретар за индустрија и трговија и со сојузниот секретар за финансии.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

## Сојузна скупштина

АС бр. 485  
9 октомври 1965 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

## 794.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ДЕЛОТ ОД ИНТЕРЕСОТ ШТО НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ГО ВНЕСУВА ВО ПОСЕБЕН РЕЗЕРВЕН ФОНД**

1. Народната банка на Југославија ќе издвојува секоја година во својот посебен резервен фонд 2% од износот на средствата на наплатениот интерес.

Издвојувањето на средства во посебниот резервен фонд според ставот 1 од оваа точка престанува кога височината на тој фонд ќе достигне 1% од вкупниот износ на кредитите според завршната сметка на Народната банка на Југославија за годината за која се врши издвојувањето на средствата (член 64 од Законот за Народната банка на Југославија).

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 487  
9 октомври 1965 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

795.

Врз основа на членот 174 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година и на седницата на Стопанскиот собор од 8 октомври 1965 година, донесе

#### ОДЛУКА

##### ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА ЗА ДАВАЊЕ КРЕДИТИ ЗА НАБАВКА НА ТРАКТОРИ

1. Од средствата на стопанските резерви на федерацијата, што се формираат според членот 7 од Законот за стопанскопланските мерки во 1965 година и се доделува на Југословенската земјоделска банка износот од 5.000 милиони динари.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука Југословенската земјоделска банка ќе ги употреби за давање на земјоделските производителски организации кредити за набавка на трактори со приклучни орудија за потребите на есенската сеидба и другите есенски земјоделски работи почнувајќи од 1965 година, со условите под кои ги дава кредитите за набавка на механизација.

3. Средствата остварени со наплата на кредитите дадени според оваа одлука ќе ги уплатува Југословенската земјоделска банка во корист на средствата на стопанските резерви на федерацијата.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 493  
9 октомври 1965 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател на Стопанскиот собор,  
Осман Карабеговиќ, с. р.

Претседател на Сојузниот собор,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

796.

Врз основа на членот 178 алинеја 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, во врска со членот 19 став 2 од Законот за Сојузниот совет за координација на научните дејности и за Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности, Сојузната скупштина, на седницата на Сојузниот собор од 8 октомври 1965 година, донесе

#### ОДЛУКА

##### ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Во Управниот одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности се именуваат, и тоа: за претседател Пољаншек Милош, заменик претседател на Сојузниот совет за координација на научните дејности,

за чланови:

Бартош др Милан, секретар на Српската академија на науките и уметностите, Белград,  
Чамо др Еджем, пратеник на Сојузниот собор на Сојузната скупштина,

Чолановиќ Бранко, директор на Институтот за економика на индустријата, Белград,  
Цациќ Драгољуб, секретар за хемиска и гумарска индустрија на Сојузната стопанска комора, Белград,

Глушчевиќ Бошко, декан на Економскиот факултет, Титоград,

Хаци др Душан, редовен професор на Природно-словно-математичкиот факултет, Љубљана,  
Јегер инж. Хелмут, вонреден професор на Стројарско-бродоградскиот факултет, Загреб,

Кујунџиќ инж. Бранислав, директор на Институтот за водостопанство „Јарослав Черни“, Белград,  
Мацарол др Славко, ректор на Свеучилиштето, Загреб,

Манџиќ др инж. Ахмед, декан на Електротехничкиот факултет, Сараево,

Недков Милан, раководител на Комисијата за општествени науки на ЦК СК Македонија, Скопје,  
Зимоло др Анте, професор на Медицинскиот факултет, Загреб,

Змаиќ др инж. Јосип, директор на Дирекцијата за регулација на Сава, Загреб.

#### Сојузна скупштина

АС бр. 497  
9 октомври 1965 година  
Белград

Претседател  
на Сојузната скупштина,  
Едвард Кардељ, с. р.

Претседател  
на Сојузниот собор,  
Мијалко Тодоровиќ, с. р.

797.

Врз основа на членот 147 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64), Сојузниот извршен совет донесува

#### ОДЛУКА

##### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА КРЕДИТОТ КАЈ НАРОДНАТА БАНКА НА ЈУГОСЛАВИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА РАСПОРЕДЕНИТЕ СРЕДСТВА ВО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1965 ГОДИНА

1. Во Одлуката за кредитот кај Народната банка на Југославија за покривање на распоредените сред-

ства во сојузниот буџет за 1965 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65), во точката 1 зборовите: „30 септември 1965 година“ се заменуваат со зборовите: „31 декември 1965 година“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 143

13 октомври 1965 година  
Белград

#### Сојузен извршен совет

Претседател,  
Петар Стамболиќ, с. р.

798.

Врз основа на точката 7 став 3 од Одлуката за начинот на пресметување на курсните разлики („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/65, 38/65 и 40/65, сојузниот секретар за финансии издава

### НАРЕДБА

**ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ПРАВНИ И ГРАЃАНСКИТЕ ПРАВНИ ЛИЦА ШТО НЕМА ДА УПЛАТУВААТ КУРСНИ РАЗЛИКИ НА СРЕДСТВАТА ШТО ГИ ДРЖАТ НА ДЕВИЗНИ СМЕТКИ**

1. Како општествени правни и граѓански правни лица што немаат стопанско-деловен карактер и што во смисла на точката 7 став 2 од Одлуката за начинот на пресметување на курсните разлики нема да уплатуваат курсни разлики на средствата што ги држат на девизните сметки кај банките во Југославија или кај банките и деловни партнери во странство, се сметаат општествено-политичките организации, општествените организации, здруженијата на граѓани како и граѓанските правни лица.

2. Оваа наредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 3-10562/1

7 октомври 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за финансии,  
Киро Глигоров, с. р.

799.

Врз основа на членот 77 од Основниот закон за радио-сообраќајот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), сојузниот секретар за сообраќај и врски издава

### НАРЕДБА

**ЗА ТЕХНИЧКИТЕ КАРАКТЕРИСТИКИ НА РАЧНИТЕ РАДИО-СТАНИЦИ**

1. Рачните радио-станции што се произведуваат за користење во Југославија, мораат да се произведуваат со техничките карактеристики пропишани со оваа наредба.

2. Рачните радио-станции мораат да бидат изработени така што да можат да работат само во фреквентен опсег од 27.205 до 27.495 kHz со амплитудна модулација.

3. Максималното отстапување на носечката фреквенција од номиналната  $\pm 5$  kHz. Оваа толеранција е дозволена при температура на амбиентот од  $-20$  до  $+60^{\circ}\text{C}$  и за варијации на напон  $+10\%$  до  $-30\%$ .

4. Максималната израчена сила од антената не смее да премине 150 mW, мерено на фиктивна антена од отпорност 50 ома.

5. Широчината на опсегот на емисијата може да биде таква што почнувајќи од  $+20$  kHz од носечката фреквенција, бочните опсежи да бидат ослабени најмалку 40 dB

6. Хармоничните и паразитните осцилации, мерени на фиктивна антена од отпорност 50 ома, мораат да бидат ослабени повеќе од 40 dB во однос на носечката фреквенција.

7. Деловите на предавателот треба да бидат изработени така што директното зрачење на носечката фреквенција, како и на паразитните осцилации надвор од уредите на предавателот, да биде сведено на најмала можна мера.

При контрола на зрачењето на предавателот со фиктивна антена без зрачење, на растојание од 30 m, интензитетот на полето не смее да биде поголем од 500  $\mu\text{V}/\text{m}$ .

8. Хармоничните осцилации и продуктите на интермодулацијата на осцилаторот на приемникот, како и другите паразитни осцилации на приемникот, мерени на фиктивна антена од отпорност 50 ома, не смеат да преминат ефективен напон од 300  $\mu\text{V}$ .

9. Деловите на приемникот треба да бидат изработени така што директното зрачење на фреквенциите на осцилаторот или на неговите хармоники, надвор од кутијата на предавателот, да биде сведено на најмала можна мера.

При контрола на зрачењето на приемникот со фиктивна антена без зрачење, на растојание од 30 m, интензитетот на полето не смее да биде поголем од 10  $\mu\text{V}/\text{m}$ .

10. Техничките карактеристики пропишани со оваа наредба мораат да ги имаат и рачните радио-станции во промет, оние што се увезуваат, како и оние што странци како туристи ги внесуваат и ги користат во Југославија.

11. Определите од оваа наредба не се однесуваат на рачните радио-станции произведени пред денот на влегувањето во сила на оваа наредба.

12. Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1432/65-8

1 октомври 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за сообраќај и врски,  
Милијан Неоричиќ, с. р.

800.

Врз основа на членот 77 од Законот за организацијата на Југословенските железници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/63, 17/64 и 16/65), во согласност со сојузниот секретар за финансии сојузниот секретар за сообраќај и врски пропишува

### УПАТСТВО

**ЗА НАЧИНОТ НА УТВРДУВАЊЕТО НА ПРОСЕЧНАТА КАЛКУЛАТИВНА ЦЕНА НА ПРЕВОЗОТ НА СТОКИ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИТЕ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ЗА РАЗГРАНИЧУВАЊЕТО НА ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕВОЗОТ НА ПАТНИЦИ И ТРОШОЦИТЕ НА ПРЕВОЗОТ НА СТОКИ**

1. Обемот на превозот на стоки се искажува во него-тонски километри на начинот определен со Методологијата за утврдување на трошоците и цените на превозот што ја утврдило собранието на Заедницата на Југословенските железници на својата IX седница од 21 мај 1965 година.

2. Износот на вкупниот приход што служи за пресметување на просечната калкулативна цена, се утврдува со примена на цените на превозот на стоки на соодветниот тарифен разред според класи-

фикацијата на стоките што важи на 1 јануари 1966 година.

3. Износот на вкупниот приход утврден според точката 2 од ова упатство се дели со бројот на нетонски километри превезени стоки остварени во 1965 година, кој е добиен врз основа на утврдениот обем на превозот на стоки според точката 1 на ова упатство, а количникот добиен со ова делење претставува просечна калкулативна цена за превоз на стоки на железничкото транспортно претпријатие.

4. Разграничувањето на трошоците на превозот на патници и на трошоците на превозот на стоки се врши според структурата на трошоците на превозот определена со Методологијата за утврдување на трошоците и цените на превозот од точката 1 на ова упатство и на начинот пропишан со таа методологија.

5. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2432  
9 октомври 1965 година  
Белград

Сојузен секретар  
за сообраќај и врски,  
Миљан Неорчиќ, с. р.

801.

Врз основа на членот 69 од Основниот закон за мерките за унапредување на сточарството и за здравствената заштита на добитокот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство објавува

### СПИСОК

#### НА СРЕДСТВАТА ЗА ЗАШТИТА НА ДОБИТОКОТ ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ЈУГОСЛА- ВИЈА

Сојузниот секретаријат за земјоделство и шумарство од 1 април до 30 септември 1965 година им издаде дозволи за пуштање во промет на следните средства за заштита на добитокот, и тоа на:

##### 1. Серум — завод Калиновица, Загреб, за:

Поливалентна вакцина на лептоспироза, ad us. vet., во шишенца од 50, 100 и 250 ml, под бр. 323.8-25/65 од 29 јули 1965 година;

##### 2. Индустриско-пољопривредни комбинат „Серво Михал“, Зрењанин, за:

Toposphosphan, ad us. vet., течност, во пакување 5×10 ml, под бр. 323.8-23/65 од 10 јуни 1965 година;

##### 3. Фабрика лекова „Хемофарм“, Вршац, за:

Primidon таблети à 0,25 g, ad us. vet., пакувани во шишенца со 50 и 500 таблети, под бр. 323.5-231/64 од 8 април 1965 година;

##### 4. Пољопривредно-индустриски комбинат „Сљеме“, Загреб, за:

1) Минералка I за говеда, прав, во пакување од 2, 5, 25 и 50 kg, под бр. 323.8-13/65-1 од 8 април 1965 година;

2) Минералка II за свињи, прав, во пакување од 2, 5, 25 и 50 kg, под бр. 323.8-13/65-2 од 8 април 1965 година;

3) Минералка III за живина, прав, во пакување од 2, 5, 25 и 50 kg, под бр. 323.8-13/65-3 од 8 април 1965 година;

##### 5. Хемиска индустрија „Први мај“, Чачак, за:

1) Коскено брашно со микроелементи, пакувано во Кесиња од 2,50 kg, под бр. 323.8-26/65-1 од 10 јуни 1965 година;

2) Коштан „А“, прав, пакуван во Кесиња од 2,50 kg, под бр. 323.8-26/65-2 од 10 јуни 1965 година;

3) Коштан „Б“, прав, пакуван во Кесиња од 2,50 kg, под бр. 323.8-26/65-3 од 10 јуни 1965 година;

##### 6. фирмата „Carlo Erba“, Милано, Италија, за:

1) прашок за посипување рани, ad us. vet., пакуван во шишенца од 50 и 100 g, под бр. 323.8-7/65 од 8 април 1965 година.

Застапник претпријатието „Yugoslavia Commerce“, Белград;

2) Erbacetina Erba, ad us. vet., течност, пакувана во кутии со 1 и 10 шишенца à 20 ml, под бр. 323.8-8/65 од 8 април 1965 година.

Застапник претпријатието „Yugoslavia Commerce“, Белград;

##### 7. фирмата „Pfizer Corporation“, New York, USA, за:

1) Mastalone, ad us. vet., маст пакувана во туби од 10 ml, под бр. 323.8-14/65 од 29 јули 1965 година.

Застапник претпријатието „Fabeg“, Белград;

2) Terramycin пенливи таблети за утерус, ad us. vet., во пакување 10 таблети по 500 mg и 3×10 таблети по 500 mg, под бр. 323.8-49/65 од 29 јули 1965 година.

Застапник претпријатието „Fabeg“, Белград;

##### 8. фирмата „Farbenfabriken Bayer A. G.“, Leverkusen, Сојузна Република Германија, за:

Prolan, масло „S“, ad us. vet., суспензија, пакувана во шишенца од 25 ml, под бр. 323.8-17/65 од 20 август 1965 година

Застапник претпријатието „Fabeg“, Белград;

##### 9. фирмата „Cela“, GmbH, Ingelheim/R., Сојузна Република Германија, за:

Nexon WP 25, ad us. vet., прашок, во пакување од 500 ml, под бр. 323.8-31/65 од 20 август 1965 година.

Застапник претпријатието „Fabeg“, Белград.

Бр. 323.8-33/65

9 октомври 1965 година

Белград

Помошник  
сојузен секретар  
за земјоделство и шумарство  
Антон Дебрецин, с. р.

802.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Натриум перборат, технички — JUS H.B1.104

Чисти хемикалии. Сулфурна киселина pro analysi — — — JUS H.G2.065

Чисти хемикалии. Водород пероксид pro analysi — — — JUS H.G2.070

Чисти хемикалии. Мравска киселина — — — — — JUS H.G3.115

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на

Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 март 1966 година.

Бр. 22-6297/1  
11 октомври 1965 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
**Словољуб Виторовиќ, с. р.**

803.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА КАБЛИ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Телекомуникации. Свиткувачки монтажен проводник со изолација од PVC-маса TM70 — — JUS N.C.2.270

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 март 1966 година.

Бр. 23-6288/1  
11 октомври 1965 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
**Словољуб Виторовиќ, с. р.**

804

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЛОВЕЧКА МУНИЦИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Готова муниција за ловечки пушки сачмарки — — — — JUS N.D.4.110

Ловечка муниција. Капсли за муниција за ловечки пушки сачмарки — — — — JUS N.D.4.055

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јуни 1966 година.

Бр. 25-6289/1  
11 октомври 1965 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
**Словољуб Виторовиќ, с. р.**

805.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ГРАДЕЖНИ МАТЕРИЈАЛИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Градежни плочи пресувани, од слама — — — — — JUS U.M.9.150

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 март 1966 година.

Бр. 17-6296/1  
11 октомври 1965 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
**Словољуб Виторовиќ, с. р.**

806.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

### РЕШЕНИЕ

#### ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА ЕЛЕКТРОНИКАТА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува следниот југословенски стандард:

Обртни сегментни преклопници тип IEC-1D со централна навртка — — — — — JUS N.R.4.012

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 март 1966 година.

Бр. 23-6287/1  
11 октомври 1965 година  
Белград

Директор  
на Југословенскиот завод  
за стандардизација,  
**Словољуб Виторовиќ, с. р.**

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во пречистениот текст на Законот за наследувањето, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 42/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

**ИСПРАВКА**  
**НА ЗАКОНОТ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО**  
(пречистен текст)

Во членот 187 став 3 наместо зборовите: „Сојузниот извршен совет“ треба да стојат зборовите: „Сојузниот секретаријат за правосудство“.  
Од Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, Белград, 12 октомври 1965 година.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Правилникот за определување на имињата и ознаките на поморските бродови и чамци и на знаците за распознавање на поморските бродови, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 36/65, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

**ИСПРАВКА**  
**НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА**  
**ИМИЊАТА И ОЗНАКИТЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРО-**  
**ДОВИ И ЧАМЦИ И НА ЗНАЦИТЕ ЗА РАСПОЗ-**  
**НАВАЊЕ НА ПОМОРСКИТЕ БРОДОВИ**

Во членот 10 наместо зборовите: „од 15.000 динари“ треба да стои: „до 15.000 динари“.  
Од Сојузниот секретаријат за сообраќај и врски, Белград, 8 октомври 1965 година.

Излезе од печат книгата

**ПРОГРАМ**  
**СТРУЧНИХ ИСПИТА ЗА СТИЦАЊЕ СТРУЧНЕ**  
**СПРЕМЕ РАДНИКА ЗА ВРШЕЊЕ ПОСЛОВА КОД**  
**ЕНЕРГЕТСКИХ И КОТЛОВСКИХ ПОСТРОЈЕЊА**  
**И СУДОВА ПОД ПРИТИСКОМ**

кој е составен дел од Правилникот за стручната спрема и другите услови за вршење работи во работни организации што имаат електроенергетски, котловски и други енергетски постројки и садови под притисок („Службен лист на СФРЈ“, бр. 47/64), а е објавен како ДОДАТОК на „Службен лист на СФРЈ“, бр. 46/65).

Порачки прима ПРОДАЖНАТА СЛУЖБА на Службен лист на СФРЈ, Белеград, Јована Ристиќа 1. Жиро-сметка 602-602-32.

Цена 180 динари

**СОДРЖИНА:**

	Страна
788. Указ за прогласување на Законот за еднократниот надоместок во вид на додатен интерес на обврзниците на народниот заем за обнова и изградба на Скопје што се сопственост на граѓани — — — —	1629
Закон за еднократниот надоместок во вид на додатен интерес на обврзниците на народниот заем за обнова и изградба на Скопје што се сопственост на граѓани — — — —	1629
789. Указ за прогласување на Законот за измена на Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба	1629

Закон за измени на Законот за утврдување на способноста за пловидба на поморските бродови и пловилата за внатрешна пловидба — — — — —	1630
790. Указ за прогласување на Законот за измени и дополненија на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата Закон за измени и дополненија на Основниот закон за службата за безбедност на пловидбата — — — — —	1630
791. Указ за прогласување на Законот за еднократниот надоместок во вид на додатен интерес на средствата на осигурувањата на животот — — — — —	1630
Закон за еднократниот надоместок во вид на додатен интерес на средствата на осигурувањата на животот — — — — —	1630
792. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата на град Загреб за учество во изградбата на водостопански објекти — — — — —	1631
793. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за Заедницата на југословенското електроствопанство за покривање на кусоците и обештетувањата во 1964 година — — — — —	1631
794. Одлука за определување на делот од интересот што Народната банка на Југославија го внесува во посебен резервен фонд	1631
795. Одлука за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата за давање кредити за набавка на трактори — — — — —	1632
796. Одлука за именување Управен одбор на Сојузниот фонд за финансирање на научните дејности — — — — —	1632
797. Одлука за измени на Одлуката за кредитот кај Народната банка на Југославија за покривање на распоредените средства во сојузниот буџет за 1965 година — — — — —	1632
798. Наредба за определување на општествените правни и граѓанските правни лица што нема да уплатуваат курсни разлики на средствата што ги држат на девизни сметки — — — — —	1633
799. Наредба за техничките карактеристики на рачните радио-станции — — — — —	1633
800. Упатство за начинот на утврдувањето на просечната калкулативна цена на превозот на стоки на железничките транспортни претпријатија и за разграничувањето на трошоците на превозот на патници и трошоците на превозот на стоки — — — — —	1633
801. Список на средствата за заштита на добитокот за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	1634
802. Решение за југословенските стандарди од областа на хемиската индустрија — — — — —	1634
803. Решение за југословенскиот стандард за кабли за телекомуникации — — — — —	1635
804. Решение за југословенските стандарди за ловечка муниција — — — — —	1635
805. Решение за југословенскиот стандард за градежни материјали — — — — —	1635
806. Решение за југословенскиот стандард од областа на електрониката и телекомуникациите — — — — —	1635
Исправка на Законот за наследувањето (пречистен текст)	1636
Исправка на Правилникот за определување на имињата и ознаките на поморските бродови и чамци и на знаците за распознавање на поморските бродови — — — — —	1636